



УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ  
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ  
КЛИНИКА ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

*Едвард Јанев*

РЕНДГЕНОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА НА КОСКЕНИОТ ТКИВЕН  
ОДГОВОР НА ВИЛИЦИТЕ ПО АПЛИКАЦИЈА НА  
АЛОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ

-магистерски труд-

*Меншор: Проф.Др.Методи Симоновски*

*Скопје, 2003 година*



УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ  
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ  
КЛИНИКА ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

*Едвард Јанев*

**РЕНДГЕНОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА НА КОСКЕНИОТ ТКИВЕН  
ОДГОВОР НА ВИЛИЦИТЕ ПО АПЛИКАЦИЈА НА  
АЛОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ**

-магистерски труд-

*Менитор: Проф.Др.Методи Симоновски*

*Скопје, 2003 година*

**СОДРЖИНА**

---

Кратка содржина . . . . .	1
Summary . . . . .	4
1.Вовед . . . . .	7
2.Биоматеријали и биокомпактибилност . . . . .	10
2.1.Остеоиндуција Остеокондукција Остеогенеза . . . . .	11
2.2.Синтетски биоматеријали и керамики . . . . .	13
2.3.Биостакла и витрокерамики, Полимери и композити . . . . .	14
3.Литературен преглед . . . . .	16
4.Цел на истражување . . . . .	46
5.Материјал и методи . . . . .	48
6.Резултати . . . . .	52
6.1.Коскена формација кај пациенти со верифицирана изразена атрофија на алвеоларен гребен . . . . .	53
6.2.Коскена формација кај пациенти по хируршко изведени апикални ресекции,цистектомии и хируршко екстракции заби . . . . .	60
6.3.Коскена формација кај пациенти по спроведена екстракција . . . . .	67
7.Дискусија . . . . .	73
8.Заклучок . . . . .	82
9.Литература . . . . .	85

*Ако му дадеш на човека риба  
Ќе го на храниш само за еден ден,  
но ако го научиш како да лови риба  
Ќе го на храниш за цел живот !*

**IMAD**

*Изразувам особена благодарност до:*

*проф. Др. Методи Симоновски,  
менторот на овој труд*

*за стручните совети и укажаната помош во водењето на овој  
магистерски труд.*

*На мојата мајка Марија, братот Роберт и посебно на мојот татко  
Јордан чиј труд и дело се моја вечна инспирација.*

*На колегите од Клиниката за Орална хирургија,*

*кои ми пружија несебична поддршка во текот на подготовката и  
реализацијата на овој труд.*

---

**КРАТКА СОДРЖИНА**

---

**КРАТКА СОДРЖИНА**

Примарната цел на реконструктивната терапија во оралната и максилофацијалната хирургија покрај во терминирањето на патолошкиот процес се состои и во регенерирање на изгубеното ткиво преку стимулација на нова коскена формација, која се одвива преку серија од биолошки настани и каскади до даден момент, кој ќе резултира во координација и комплетирање на нова ткивна формација. Различни видови на биотехнолошки приоди и материјали се промовирани и евалуирани за стимулација и регенерација на коскеното ткиво, преку три можни механизми, познати како : *остеогенеза, остеоиндукција и остеокондукција*.

Имајќи ги предвид литеатурните стручнонаучни сознанија, асоциирани со актуелниот биотехнолошки тренд и продукција на биоматеријали наменети за реализација на што е можно поизразен реконструктивен ткивен ефект, како и пред се, нашите клинички импресии од примената на некои биоалопластични материјали, посебно на хидроксиапатитот како остеокондуктивен материјал во третманот на коскените дефекти, а со желба да дојдеме до сопствени скромни, но оригинални сознанија и искуства, ја формираавме целта на трудот, преку споредбени анализи, во текот на 12 месечен опсервацијски период, да се проследи:

- (не) рамномерноста на процесот на ресорпција на алвеоларниот гребен по апликација на алопластичен материјал по спроведената екстракција;
- реконструктивниот ефект по постоперативната примена на алопластичен материјал во функција на огментација на алвеоларниот гребен;
- да се проследи регенеративниот ефект по апликацијата на био-алопластичен супституенс по оперативно спроведените цистектомии апикални ресекции или отстранување на импактирани заби;

Во оваа студија беа вклучени вкупно 50 испитаници, третирани на клиниката за Орална хирургија при ЈЗО Клинички центар "Св. Пантелејмон" на Стоматолошкиот Факултет во Скопје.

Пациентите беа поделени во три групи, во зависност од видот на дефектот и индикацијата за примена на алопластичниот материјал (хидроксилапатит;ALGIPORE;CERASORB;)

- првата група ја сочинуваа 10 испитаници со верифицирана изразена атрофија на алвеоларниот гребен;
- втората група 10 испитаници со присутни коскени дефекти по оперативно реализирани цистектомии, апикални ресекции и вадење на импактирани заби; и
- третата група на испитаници, кај кои по спроведените екстракции во алвеолите е аплициран алопластичен материјал за можна порамномерна ресорпција на алвеоларниот гребен;

Клиничко-рендгенографската евалуација е спроведена во текот на третиот, шестиот и дванаесетиот месец по графтувањето. Постоперативните анализи беа реализирани со стандардни клинички и компјутерски RTG рендгенолошки методи.

Добиените податоци беа споредувани со контролната група на пациенти, третирани со истите конвенционални техники, но без употреба на графт материјали.

Три месеци постоперативно, спроведените клинички и рендгенолошки испитувања кај испитаниците со графтуван алопластичен материјал, покажаа сигнификантно поизразена регенерација, односно коскена матурација, погуста коксена структура, волумен, регенерација како и остеоинтеграција во однос на компарираните контролни групи.

Во првата група на испитаници со графтуван материјал, трабекуларна коскена структура беше видлива веќе во третиот месец кај 80 %, додека во шестиот само кај 20 % од пациентите;

Кај втората група, испитаниците демонстрираа трабекуларна коскена формација во третиот месец кај 80 % од третираните случаи, а само 20 % во шестиот месец. Компарираната контролна група покажа видлива коскена трабекуларна структура во третиот месец само кај 30 %, додека во шестиот кај 70 % од пациентите.

RTG анализите покажаа дека ремоделацијата, инкорпорирањето и супституцијата на алопластичните материјали со видлива трабекуларна градба на коската е присутна кај сите испитаници од третата група (100%) во третиот месец, за разлика од контролната каде само 40 % од пациентите покажаа видливи коскени трабекули во третиот, додека 60 % во шестиот месец.

Статистички анализи укажаа на статистичка апсолутна сигнификантна разлика на двете споредувани групи, односно на значајно поизразен реконструктивен ефект кај испитаниците третирани со алопластичен материјал, во однос на контролната група, со верифицирана лесно до умерено изразена сигнификантна разлика на пресметаните вредности за ( $p<0.05$ , односно 0.01).

Добиените резултати од оваа студија одат во прилог на преферибила и ефективна примена на алопластичните материјали во реконструктивната огментација на атрофичните алвеоларни гребени, како и во оптималната реконструкција на коскените дефекти преку нова коскена формација со подобар квалитет, густина, облик и димензија, во функција на нагласени ресторантни естетско-морфо-функционални ефекти, како базична цел на оралната реконструктивна хируршка терапија.

**Клучни зборови :** репарација, регенерација, алопластични материјали, графтување, остеокондуктивност, евалуација, рендгенолошки анализи.

---

**SUMMARY**

The ideal goal of reconstructive oral and maxillofacial surgery is to terminate the disease process and to regenerate the lost osseal tissues by the stimulation of new bone creation. The key to tissue regeneration is stimulating a series of biological events and cascades at a point, which can result in the coordination and completion of new tissue formation.

Various biological approaches and materials to the promotion and stimulation of periodontal, bone tissue regeneration have been evaluated.

There are 3 possible mechanisms for bone formation after grafting, which include osteogenesis, osteoinduction and osteoconduction.

According to literature research analysis and our recent clinical experience, the goal of this research programme is to determine the effect of the alloplastic graft materials, with comparative studies in a 12 month observation period, on the examinee :

- patients in reconstruction procedure for alveolar bone crest augmentation;
- patients with bone defects after apical resection, cystectomy and surgical extraction of retained teeth;
- patients with regular tooth extraction procedure for achieving more balanced resorption of the bone;

The research program involves 50 patients that were referred to Department of Oral Surgery, Faculty of Dentistry, Skopje University "St.Kiril and Methody". Bioalloplastic osteoconductive synthetic graft material (Hydroxyapatite; CERASORB; ALGIPORE) applied on :

**first group** - 10 patients in reconstruction procedure for alveolar bone crest augmentation;

**second group** - 10 patients with bone defects after apical resection, cystektomy and surgical extraction of retained teeths;

**third group** - 10 patients with regular tooth extraction procedure for achieving more balanced resorption of the bone;

Other 20 patients revealed as a control group, treated in conventional style, without usage of graft materials.

All of the patients were examined at third month, sixth month and first year after the grafting treatment. Postoperative follow-up was made by clinical and standard, computerized radiographic methods. The results were compared with the control group of patients.

At 3 months postoperatively, clinical examination and radiographic evaluation of the 30 patients treated with osteoconductive materials, revealed that three treatment modalities resulted significant increasing in bone maturation, bone structure, bone volume, regeneration and osteointegration compared to control group. In the **first group** of patients with grafted alloplastic materials, visible osseal trabecular structure have been verified at third month in 80 % of examinee and 20 % at sixth month, after the operation; **second group** demonstrated trabecular formation of the bone during third month in 80% of treated cases, compared to 30% of the patients in the control group, only 20 % of the cases in the examined group have shown a bone formation at sixth month, compared to the 70 % in the control group; radiographs showed that incorporation and remodeling the bone substitutes materials was usually noticeable at third month in all of the patients treated with graft materials in the **third group**, compared to only 40 % of the cases in the control group. Other 60 % verified osseal trabecular structure at sixth month in the control group.

Concerning the results and clinical applications of these graft materials, a comparative clinical and radiographical study revealed a significant difference between two analysed groups, ( $p<0.05$ , or  $0.01$ ).

In conclusion, the findings of this research study suggest that usage of alloplastic materials are effective in treating procedure for alveolar bone crest augmentation and bone defects reconstruction for achieving better bone quality, dimension, shape and density.

The results of this research programme appear an enhancement for bone healing using alloplastic bone grafts with their osteoconductive properties and they help to overcome the disadvantages associated with autogenous grafts, by improving the esthetics, morphology and function as primary goal in reconstructive oral and maxillofacial surgical treatment.

**KEY WORDS :** reparation, regeneration, analysis, alloplastic materials, grafting, osteoconductive, evaluation, radiographic.

---

**1. ВОВЕД**

Денеска вистински идеал, всушност правиот биотераписки клуч во оралната и максилофацијалната хирургија покрај терминирањето на патолошкиот процес во стремежите за што е можно по изразена ткивна реставрација се состои во регенерирањето на изгубеното ткиво, преку стимулирање на серија биолошки каскади до одреден даден момент,кои координирано ќе резултираат во комплетирање, односно продукција на нова ткивна формација,при што репарирачко-регенерирачкиот одговор се базира на различни биолошки периоди,односно можни механизми за неокоскена формација по графтувањето директно асоциирани со активноста на остеобластите, мултифакторијално условената диференцијација на недиференцираните мезенхимални клетки во остеобласти, како и со клеточната инфильтративна пролиферативна реакција низ синтетскиот коскен субстрат.

Реконструкцијата на краниофацијалните дефекти, мултикаузално предизвикани(траума,инфекција, различни патолошки состојби, развојни аномалии, дефекти настанати по постхируршки интервенции и сл.) претставува перманентен предизвик и мотив за оралните и максилофацијалните хирурзи;

Кај малите коскени дефекти крвниот коагулум е заменет и организиран дефинитивно преку остеогенетска субституција комплетирана од остеобластите, кои се диференцираат од ендоостеумот, односно коскената срцевина;

Заздравувањето на поголемите коскени дефекти се одвива од нивната периферија и во текот на подолг временски период, кој може да се пролонгира и до неколку месеци;

Кога коскениот дефект е оставен да заздравува спонтано рапидното враснување на сврзното ткиво во дефектот, речиси редовно го попречува, односно сериозно проблематизира коскеното заздравување, при што во функција на надминување на таквиот сложен проблем, како и во функција на што е можно по нагласен реконструктивен ефект и скоро независно од видот на коскениот дефект перформирани се од страна на бројни и еминентни хирурзи еден широк варијатет на гraft материјали и соодветни процедури, не само за реставрација на коскеното ткиво туку и за алвеоло - периодонтална коронарно насочена регенерација.

Огментацијата на алвеоларниот гребен како и преостанатите репаративно-регенерирачки постапки на присутните коскени дефекти базирани се пред се на апсолутниот и повеќе или помалку изразен стелен на биоимунолошка компактибилност на материјалите од типот на автогена коска (автографт) како најефективен, алогена коска (алографт) и алопластичните коскени субституенси, со помалку или повеќе изразен остеоиндуктивен односно остеокондуктивен потенцијал, потпомогнат по потреба со евентуална апликација на нересорптивни, а во сегашниот тренд ресорптивни мембрани при што проценката на реконструктивниот ефект, базира покрај клиничка, пред се рендгенолошка детекција.

## **2.БИОМАТЕРИЈАЛИ И БИОКОМПАКТИБИЛНОСТ**

Биотехнолошкиот тренд насочен кон продукција на биоматеријали со што е можна по изразена биокомпактибилност има резултирано во широка лепеза на материјали кои се користат во функција на реконструкција, односно заздравување на коската. Според физичко хемиската структура, нивната активност базира на еден или повеќе механизми на коскено заздравување.

Овие материјали се класифицирани во две основни категории: ткива и супституциони материјали-биоматеријали. Ткивата можат да бидат живи во форма на автокалеми или неживи во форма на алографт и ксенографт. Меѓу супституционите материјали разликуваме синтетски чиј состав базира на калциум, витрокерамики, биостакла и други видови на материјали. Последните во себе ги опфаќаат природните, синтетските елементи и нивните меѓусебни комбинации.

Мембраните, пак создаваат нови можности за коскен реконструкција, и по потекло се хумани или анимални и синтетски кои се ресорбираат или не се ресорбираат.

Оралните и максилофацијалните хирурзи во своето работно секојдневие редовно се конфротираат соочувајќи се со коскените дефекти, губење на коската или пак со недоволна количина на коска при имплантацијата, при што во секојдневниот реконструктивен тренд можат да се повикаат на повеќе техники и материјали.

Замена на коската треба да исполнува два принципа:

- создавање на една контура со задоволувачки коскен волумен; и
- создавање на доволна механичка подлога;

Три главни механизми кои учествуваат во репарацијата на коската се *остеогенеза, остеоиндуција и остеокондукција*.

*Остеогенеза* претставува миграција на остеобластите или преостеобластите кон и во местото на граѓтување. Овој процес го генерира автогениот калем од спонгиозата на коската богата со витални келии-остеобласти.

*Остеоиндуцијата* е фенотипска конверзија на младите плурипотентни или мезенхимални клетки кои ја формираат коската. Овој феномен всушеност ги покажува почетоците на коската.

***Oстеокондукција*** е механизам кој сам по себе не ја поттикнува репарацијата на коската, туку служи како некаква насока, феномен кој бара порозни материјали кои ја овозможуваат пролиферативната реакција, односно навлегувањето на колагените фибрили, васкуларното и остеидното ткиво.

Од аспект на класификација на материјалите наменети за супституција на изгубеното коскено ткиво тие можат да бидат различно класифицирани, според нивните физичко-хемиски карактеристики, според потеклото на коскениот калем и итн.

Во тој контекст калемот може да биде од живо витално и неживо ткиво, чисто синтетски материјал или пак материја од друго потекло, при што коскената реконструкција, не базира секогаш и исклучиво на коскениот калем или употребата на биоматеријалот, како единствени можности во осеалната супституција, туку и регенеративните ткивни мембрани кои исто така сериозно придонесуваат во коскената репарација, како и факторите на раст и градбените протеини, кои самостојно или во комбинација со биоматеријалите ја стимулираат коскената регенерација истовремено подобрувајќи ја и густината на новоформираното ткиво.

Што се однесува до **живото ткиво**, истото се зема директно од самиот пациент (автографт), или од друго лице со различен генотип (алографт). Калемот може веднаш да се употреби или пак да се замрзне за понатамошна употреба, а **неживите ткива**, кои потекнуваат од пациентот и се конзервирали (автографт) или пак од друга индивидуа, кога станува збор за (алографт). Доколку е од анимално потекло се работи за хетерографт или ксеногрефт. Калемот се конзервира со специјални техники со кои се заштитува, при што најчесто се работи за материјали со потекло од говеда, овци, свињи, корали и седеф.

**Синтетските биоматеријали** се лабараториски изработени по пат на софициирани биотехнолошки постапки. Тие не ги поседуваат својствата на природните ткива или продукти, и се со различни физичко-хемиски својства.

Неодамнешниот реконструктивен тренд, на овој начин ги апострофира **керамиките** дефинирани како цврсти неоргански и неметални супстанции направени врз основа на калциум, кои и сега го привлекуваат вниманието во рамките на коскената реконструкција.

**Биостаклата и витрокерамиките** како и керамиките, стаклата се прават од најсоодветните материјали, и всушност се работи за оксиди на натриумот, калциумот, силициумот, фосфорот чии стакла имаат биолошка активност.

**Полимерите** пак, како органски макромолекуларни материји се делат во две групи според тоа дали се ресорбираат или не се ресорбираат. **Композитните биоматеријали** фактички се група на елементи од различно потекло, при што постојат повеќе комбинации меѓу природните и синтетските материјали и меѓу разни синтетски материјали, како што е можна **комбинација меѓу природното ткиво и синтетскиот материјал**, оваа врска се прави со живо ткиво и тоа е случај кога се меша автогена спонгиозна коска со синтетски биоматеријал, како што се хидроксилапатитот и трикалциумфосфат.

Исто така можна е врска меѓу неживо ткиво (лиофилизирана коска) со керамички материјал или колаген со керамички материјал, и **комбинацијата на различни биосинтетски материјали**, (лабараториски изработени), всушност различни видови смеси од различни керамики меѓусебно поврзани, или полимери исполнети со керамички делови.

Меѓутоа во доменот на коскената реконструкција постојат и други можности за надоместување на губитокот на коската, од друг тип на различни мембрани, кои ја овозможуваат неопходната коскена регенерација, односно заздравувањето на коската, преку и пред се создавање на бариера која ја спречува пролиферацијата и миграцијата на сврзното епително ткиво.

Се уште експериментално се работи на стимулација и фаворизација на остеоиндуцијата преку фактори за раст и морфогенетски протеини, кои можат да бидат вклучени во биоматеријалите или да бидат поставени на површината од металните имплантати.

### **3.ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД**

---

Стручните и научните литературни сознанија од областа на реконструктивната коскена хирургија укажаа на фактот дека во последната декада биотехнолошкиот тренд и инвентивниот дух на оралните хирурзи има резултирано во промоција и широка примена на различни керамички материјали, кои всушност претставуваат трикалциум фосфатна керамика, а кои го привлекоа вниманието токму поради својата биокомактибилност и достапност, покажувајќи се функционално адекватни за исполнување на осеалните дефекти, овозможувајќи на тој начин очекувана коскена консолидација.

Прелиминарните студии на **Bhasher;Driskell** и сор. (9,18) сугерираат на фактот дека се работи за инертен материјал, кој по ресорбирањето, служи како матрикс за коскена регенерација.

**Rey**(59), истакнува дека имплантологите катадневно се соочуваат со проблемите кои произлегуваат од инсуфициентниот коскин волумен во висина или дебелина. Автогените коскени гравитови кои долго време успешно се применуваа во реконструктивната хирургија за предимплантатна коскена аугментација имаат и негативна страна, поврзано со потребата од отворање кај пациентот и друго оперативно место.

Од тие причини денеска се почесто, за таа цел, се применуваат алопластични материјали, синтетски материјали потоа автографтови алографтови, хетерографтови, а кои и кога нивната индикација е добро поставена, даваат многу добри резултати во имплантологијата.

**Payet** (54), за пополнување на коскените дефекти на алвеоларните гребени, при пародонтопатични коскени цепови, резултат на вертикална ресорција на интерденталните септуми, за синус лифт и сл. Користи автоген граffтен систем таканаречен O.C.T.(osseous coagulum trap). Овој коскен коагулум кој се аплицира во коскениот дефект на вилиците се препокрива со биомембрани. Авторот смета дека овој граffт денеска е материјал на избор во коскените граffтови, бидејќи ги активира трите главни механизми во коскената репарација: остеогенеза, остеоиндукција и остеокондукција.

**Avet D.J;Bardonnet R.** (3), при недостаток на коскен фундамент за вградување на дентални имплантати сугерираат разрешување на проблемот на два начина и тоа: со коскени граffтови или со биоматеријали, при што презентираат метод за аугментација на алвеоларните гребени со лиофизиран и радиостерилизиран коскен граffт.

Според Feifel (20), хидроксилапатитот служи како основа на коскеното зараснување од соседното тврдо ткиво, наречено остеокондукција.

Louse (38), остеокондуктивните имплантанти ги детерминира како матрикс кој ќе се препокрие со нова коска и адекватно ќе биде заменет.

Експерименталните и клинички извештаи спроведени по пат на употреба на керамичките биоматеријали, го документираат растот на коска долж овие импланти- Schepers , Kasperk , Mora и Ouhayoun (64,33,48). Феноменот на остеогенеза водена од остеокондуктивен хидроксилапатит објаснета е од Schepers и соработниците. Меѓусебната јонска размена меѓу керамичкиот имплант и околното ткиво, според авторот резултира во формирање на богат слој од калциумфосфат, меѓу кој започнува активноста на остеобластите.

Lynch и Busser (40), покажале како геометријата, односно архитектониката на суптрактот влијае врз фенотипската диференцијација на мезенхималните клетки и формирањето на новата коска. Според нив така се формираат островца од ново коскено ткиво, без да има потреба од остеобластна пролиферација на претходно постоечката коска.

Во функција на понатамошно карактеризирање на актуелната хидроксилапатитна керамика **Kasperk и Ewers , Klein и Dreissen** (33,35) користат X-зрачен дифрактограм и црвен спектограм. При што констатирале дека од сите испитани материјали само емајлот и порозниот хидроксилапатит содржат значителни количества на карбонати.

Хистолошките испитувања реализирани на животни, од страна на **Fejfel** (20), покажале 28-от ден, од имплантацијата на хидроксилапатитот големи површини исполнети со новоформирана коска како и изолирани подрачја со релативно минерализирана коска.

**Stahl;Froum** (71), известуваат за верифицирана нова коскена формација преку хуман експериментален модел по три месеци од апликацијата, додека **Kenney** и соработниците (34), докажале коскена ремоделација за истиот временски период.

Биокомпактибилноста и капацитетот на инкорпорацијата во ткивото на керамичките материјали е испитувано од **Chiroff** и неговите соработници (13), и според нив инкорпорацијата на новоформираното коскено ткиво е со нормална минерализација, без знаци на инфекција, инкапсулираност или миграција на имплантот.

**Selber** (70), го употребил порозниот хидроксилапатит во третманот на 2 см голем дефект во канинскиот сегмент на мандибулата. На контролите спроведени по 2, 4 и 6 месеци процентот на исполнетост на имплантот со регенерирана коска изнесувал: 11%, 46% и 88%. **Selber** исто така и хистометриски ја компарирал надворешната димензија на мандибуларната контура од зголемувањето со хидроксилапатит со истото применето автогено ребро, при што по 4 год. сите ребрени граffови покажале респективна процентуална ресорција.

Други автори како **Valentini** и **Abensur** (81), забележуваат нов цемент и епителен припој по поставување на коакени алографтови во пародонтални коскени дефекти.

Според **Kenney; Meffert; Saffer**; и сор. (34), калциумфосфатната керамика употребена како коскен граffт во третманот на пародонтални коскени дефекти, резултирала во сигнификантни ефекти кои останале стабилни во текот на подолг временски период.

Според клиничките опсервации на **Mora** и **Ouhayoun** (48), реализирани една година по имплантација на порозниот хидроксилапатит во пародонтални коскени дефекти, вредностите на коскена консолидација изнесувале ( $58.1\%, p<0.86$ ), наспроти фlap дебридман ( $22.2\%, p<0.004$ ).

**Yukna** (75), преку лонгитудинална студија, реализирана во текот на пет години открил три пати помала загуба, односно миграција на епителниот припој и коскена ресорпција кај дефекти третирани со биоматеријали, отколку со конвенционален дебридман.

**Schepers; Ducheyne** (64), известуваат за успешно применети керамички материјали во третманот на осеални лезии по апикални ресекции, цистектомии, екстракциони рани и дефекти во алвеоларниот гребен настанати при хируршки зафат или ресорпција.

**Lockhart; Pigot; Dubruille; Bertrand** (37), информираат за успешна реконструкција на максилата како последица на посттрауматска компликација. Настанатиот коскен дефект на алвеоларниот гребен авторите го решаваат со коскен автографт од crista ilijaca, а експулзираните заби со вградување на дентални импланти во новоформираната коска.

**Antoun** (2), напредната коскена ресорпција на алвеоларниот гребен ја ефектиуира, односно разрешува со интраорални автографтови, предимно од симфизата на pars mente, препокривајќи ги со ресорптивни мембрани, при што 6 месеци по настанатата интеграција на автографтот кој резултирал во огментација на алвеоларниот гребен, а потоа поставен е

дентален имплант во оптимална положба, овозможувајќи на тој начин комплетна естетска, фонетска и функционална рехабилитација на пациентот.

**Montalbot** (47), во својата студија која опфатила 235 едноосеални импланти констатирал дека дури и при отсуство на инфекција или трауматска оклузија зоната окулу вратот на ендоосеалниот имплант покажува циркумференцијална коскена загуба со конична форма во цервикалната база.

Авторот смета дека оваа перимплантатна коскена кратеризација е неизбежна појава, а се јавува одкако протетската супраструктура или вратот од имплантот ќе ја пробие гингивата. Настанатите коскени периимплантатни кратери авторот ги разрешува со накнадно исполнување на истите со биоматеријали покриени со биомембрани.

**Palti; Hoch** (53), укажуваат на фактот дека денес употребата на мембраните во хируршката пракса завзема се порелевантна улога. Првите обиди за остеорегенерација на коскените дефекти се направени пред 50 години со што се исклучувале несеканите ефекти од пролиферацијата на сврзното ткиво со помош на целуло-ацетатни филтри.

Во меѓувреме, биотехнолошката продукција резултираше во широк дијапазон на ресорптивни и нересорптивни мембрани, кои постојано се усвршуваат и кои во комбинација со остеокондуктивни биоматеријали (B.M.P, PRP) доведуваат до оптимален репаративно регенерирачки одговор.

**Schmidt** (65), смета дека регенерацијата на водечкото ткиво (G.T.R.) претставува есенцијална компонента во имплантологијата. Оваа техника е базирана на принципите за спречување на пролиферацијата на фиброзните клетки во перзистирачкиот коскен дефект. Апликацијата на микропорозната нересорптивна PTFE (политетрафлуоретилен) мембрана е со цел да го заштити веќе поставениот огмент од инфекции и развивање на некомпактиабилно ткиво. Авторот, по апликацијата на огментот и мембаната не забележал реакција од тип на страно тело, а само во ретки случаи било забележано појава на инфекции.

**Conradt** (15), во однос на својата компарativна студија, истакнува дека апликацијата на ресорптивната колаген мембрана од тип на Bio-Gide во комбинација со коскено заменувачкиот материјал Bio-Oss се следени со појава на најизразени регенерирачки ефекти.

Предноста на ресорптивните Bio-Gide мембрани во компарација со нересорптивните е во заштедата на времето и на лекарот и на, пациентот бидејќи кај нив отсуствува втора фаза, фаза на реоперирација, односно хируршко отстранување на нересорптивната мембра. Недостатоците пак, на нересорптивните мембрани се состојат во тоа што во постоперативниот период почести се појавите на инфламаторни реакции, дехисценции и фенестрации, кои можат, но и не морат да се појават односно, манифестираат по нивната апликација.

Wolf (79), во својот труд презентира случај на беззаба долна вилица со примена на имедијатна техника на вградување на имплантати на кои накнадно е ефектуирана протеза. Примарната стабилност на имплантатите, според авторот е подпомогната со биоматеријали како императив за успех уште во фазата на нивното поставување. Според долготрајните студии, научно е докажана и потврдена имедијатната функција на имплантите. Овој метод во компарација со другите предпротетски методи и начини се покажа помалку инвазивен и економски оправдан.

**Bauer** (4), обсервирал 122 апликации со KSI-трикалициумфосфат, следејќи го неговиот процес на апсорција. Во зависност од големината на коскениот дефект, биолошката регенераторна моќ на ткивото, како и од биоресорпцијата на пресадениот материјал, коскената регенерација е различна и истата трае од 3-10 месеци, што укажува на индивидуалната разлика која се однесува на периодот, кога е овозможено поставувањето на имплантите во регијата во која била претходно исполнета со 3CaP трикалциумфосфат-аугмент, без било каков проблем.

**Hammerle**(25 ), заради детерминирање на степенот на коскената регенерација по отстранувањето на радикуларна циста, со примена на водечка коскена регенерација (GBR), било направена проспективна контролна и рандомизирана клиничка студија, 30-те пациенти со радикуларна циста биле поделени во три групи: едната група, контролна група (од 10 пациенти), била третирана со енуклеација и примарно затварање. Другите 2 групи од по 10 испитаници биле третирани со енуклеација и примарно затварање но воедно била применета и диригирана коскена регенерација (GBR), со употреба на ресорптивна или нересорптивна мембра на со пинови од Memfix system-от.

Резидуалниот волумен и густината на новоформираното ткиво биле мерени со (СТ), и компјутеризирана дигитална анализа пред енуклеацијата и 3, и 6 месеци постоперативно, при што авторот наоѓа дека диригираната коскена регенерација со примена на мембрани резултира во забрзување на коскената регенерација.

**Schwartz** (66), реализирал студија со цел радиографски да ги евалуира промените што се јавуваат во виличните дефекти по енуклеација на цистата, односно да го проследи коскеното заздравување на големите дефекти што настануваат по отстранување на цистата, графтувани со декалцифицирана сува коска-алографт (DFDBA).

Испитувањето било ефектизирано на 32 пациенти (14 мажи 18 жени) со цистични лезии на вилиците; испитаниците биле поделени во 2 групи. Група А била подложена на енуклеација на цистата и коскено графтување со DFDBA.. Групата Б по енуклеацијата била третирана со gelfoam. Двете групи биле радиографски евалуирани пред операцијата и 6, 12 24 и 36 месеци по интервенцијата. Густината на регијата била мерена со дигитален густинометар. Резултатите од испитувањето покажале дека кај А групата густината била значително поголема отколку кај групата Б и тоа 6 и 12 месеци постоперативно ( $P<0.005-0.01$ ).

Нивото на густината што групата А го достигнала по 6 месеци, групата Б го достигнала по 12 месеци, што укажува на фактот дека DFDBA - графтовт, поуспешно го фаворизира коскеното заздравување на виличните дефекти по енуклеација на цистата.

**Jean Pierre Rey** (59), во својот труд : "Мембраните во имплантологијата или промоција на коскените водени делови (P.O.G.) го слаборира значењето на мембраните за иницијална стабилност на ендоосеалните импланти при т.н. имедијатна имплантација, како и улогата на мембраните во конзервација и превезервација на синтетскиот алоопластичниот материјал (BIO - OOS ,ALGIPORE и сл.), по нивната апликација, како и нивното значење за правилна конфигурација на алвеоларните гребени при аугментација или исполнување на алвеолата после екстракција на забот. Авторот истакнува дека постојат два вида на мембрани и тоа: ресорптивен мрежест колаген(*Paroguide*); од полимлечна киселина и од полиглуконска киселина (*Resolut*); овие мембрани целосно се ресорбираат за окулу 2 месеци, играјќи ја при тоа, улогата на филтер, спречувајќи ја инвагинацијата на плочката преку фибробластите на гингивата кои не се остеогенетски и во себе ја фаворизираат пролиферацијата на остеогенетските клетки од коскено потекло.

Вториот вид се армирани и неармирани титаниумски мембрани кои се поставуваат 1-2 мм од природните заби, за да не дојде до нивна бактериска контаминација. Авторот го сугерира фактот дека ресорптивните мембрани имат предност бидејќи не е потребна реоперација.

**Luc F.** и сор. (39), презентираат нов метод на реконструкција, на атрофична максила со комбинација на билатерално подигнување на синус (*sinus augmentation*), користејќи спонгиозен коскен гraft со букален и лабијален *onlay graft*, употребувајќи компактно спонгиозни блокови во форма на L облик од *Crista iliaca posterior*. Оваа метода, интервенција била применета кај 17 пациенти (испитаници), при кои биле вградени 101 **IMZ** имплати, на 14 пациенти и 22 **Branemark** импланти, поставени кај 3 пациенти. Пациентите биле обсервиирани 6 месеци по протетската рехабилитација. Сите пациенти биле комплетно рехабилитирани со фиксни протетски помагала, освен еден со мобилна протеза. Два имплантати биле изгубени при протетската припрема, а мала коскена ресорпција била забележана кај 6 импланти; процентот на успех изнесувал 92. 7%, 6 месеци по протетската рехабилитација. Овие прелиминарни резултати покажале дека оваа хируршка постапка е погодна за коскена реконструкција на голем број атрофирани максили.

**Widmark G.** и сор.(77), применуваат мандибуларен коскин графт од симфизата за аугментација на тесниот алвеоларен гребен во премаксилата заради накнадно (по 4 месеци), вградување на поединечен ендоосеален имплант. Резултатите од испитувањата покажале дека може да се зголеми волуменот на коската за да накнадно се постави поединечен дентален имплант, иако постоел извесен степен на алвеоларна ресорпција која не ја нарушила стабилноста на имплантатот.

**Nystrom E.** и сор.(50), презентираат комбинирана примена на коскени гравтови од илијачната коска при изразито ресорбирана максила со резидуален максиларен алвеоларен гребен со истовремено поставување на ендоосеални дентални имплантати. Истражувањата укажале на почетен рапиден губиток на коскениот графт, кој опаѓал после 6 месеци и не продолжувал сигнификантно после 12 месеци. Почетната редукција во висина била по бавна во однос на редукцијата во ширина, што веројатно се должи на присутноста на кортикалната обвивка во долнiот дел на коскениот графт.

**Gilbert R.** и **Sterling R.** (24), описуваат можни методи и техники за аугментација на дефицитите во висина и ширина на алвеоларните гребени со интраорални или екстраорални автогени коскени гравтови за истовремено или накнадно поставување на ендоосеални имплантати.

Резултатите од испитувањето покажале дека автогените коскени граffови можат да се користат успешно во оптимизација на можноста за вградување на ендоосеални имплантати и препорачуваат имплантите да се постават накнадно, односно 6 месеци после коскеното граffување. Неуспехот на поединечни импланти не подразбира и неуспех на коскените граffови.

Во повеќе примери кога имплантите не успеале успешно да се остеоинтегрираат, постои можност за нивно подоцнежно повторно поставување и тоа 6-9 месеци покасно. За успешни имплантации се сметале само оние случаи од како протетската супраструктура поддржана од имплантатот била во функција најмалку 12 месеци.

**Radhoebar G.** и сор. (57), реализираат научна студија, всушност евалуација на апликабилноста на интраорални коскени граffови за огментација на тесните максиларни гребени во фронталната регија, заради овозможување инсерција на имплантати за надокнадување на еден заб. Локалните коскени дефекти во антериорниот дел на максилата биле реконструирани кај 27 пациенти, со автогени коскени граffови од мандибуларната симфиза кај 12 од *tuber maxillae* кај 7 и од *trigonum retromolare* кај 8 испитаници. Три месеци после граffувањето, кај 23 биле инсерирани Branemark-ови и кај 8 испитаници ITI Bonefit импланти.

Резултатите од испитувањето покажале дека во времето на имплантацијата сите граѓувани места имале доволен коскин волумен за инсерија на имплантати, а 24-68 месеци по инсерцијата, сите имплантати добро функционирале, од што авторите заклучуваат дека огментацијата на локалните алвеоларни дефекти во премаксилата со интраорално поставени автогени коскени граѓови претставува сигурен метод за накнадно поставување на имплантати.

**Mcgrath C. J. R.** и сор. (43), опишуваат метод на поставување на два ендоосеални имплантати со истовремено (симултано) пресадување на коска во мандибулата. Просторот помеѓу вградените имплантати и коската била пополнета со коскено брашно помешано со 1-2 гр. и со хидроксилапатит (HA), во честички за да се добие мешавина која се состои од два дела коска и еден дел хидроксил апатит(коска : HA= 2 : 1). Постоперативно пациентите не користеле протези 3 месеци. По завршувањето на овој период следувала реоперација со експонирање на имплантатите, монтирање на протетските надградби и ефектуирање на дефинитивната протетска супраструктура. Ретроспективно биле испитани 18 пациенти со вкупно 36 имплантати, при што бил забележан успех во 91.6% од случаите со просечно време на следење од 17 месеци до

поставувањето на протетската супраструктура над имплантатите. Врз основа на резултатите добиени од ова испитување авторите заклучуваат дека оваа техника е едноставна и успешна.

**Block S. M. и Kent N. J. (11)**, при *sinus proccidens* во бочните регии на максилата за подигање на подот на синусот (*sinus lift*), со цел да се овозможи вградување на дентални имплантати и нивна солидна функционална стабилност, употребуваат автогена коска или алопластичен материјал од типот на трикалциумфосфат комбиниран со автогено коскено брашно или деминерализирана коска и кrv. Од 173 имплантати поставени на автогени коскени граffтови во максиларниот синус, само 20 одпаднале кај 4 пациенти. Долгогодишното следење покажало дека автогената коска е материјал на избор при граffтување во постериорните максиларни реставрации.

**Takahashi и спр. (74)**, презентираат метод на хируршка техника за дентална рехабилитација на пациенти со алвеоларен расцеп (*gnathosis*) со употреба на ендоосеални импланти поставени во граffтувани осеални алвеоларни расцепи. Испитувањето било ефектуирано кај 19 пациенти (6 од машки и 13 од женски) на возраст од 9 до 33 години, при кои биле вкупно поставени 21 имплантати во коскено граffтуваните алвеоли.

Успесите биле евидентирани кај 90.5% од случаите. Авторите овој третман го презентираат како можна опција за дентална реконструкција на алвеоларните расцепи и комплетна рехабилитација на пациентите.

**Esser E. Dursch G.** (19), опишуваат две оперативни техники за вградување на имплантати по пластично продлабочување на високо атрофична максила. При примарната имплантација со истовремено (симултано) графтуван алвеоларен гребен со коскено брашно, НА и крв биле поставени 70 имплантати при што неуспех имале во 35.7% од имплантатите и ресорпција на перииимплантното коскено ткиво од 3.1 до 0.4mm. При секундарната имплантација 8-10 месеци по графтувањето, од 55 импланти инсериирани 5.5% од имплантите и 1.4 до 3 mm ресорпција на перииимплантното коскено ткиво. Компарадацијата на овие параметри укажува на фактот дека подобри резултати дава секундарната и во однос на остеоинтеграцијата и во однос на ресорпцијата на маргиналниот коскен губиток околу имплантатот.

**Sayan N. B., M. Sahin E., Acar** и соработниците (61), во клиничката дензитометриска студија со деминерализиран коскен матрикс и Collagraft (BGM)-коскен графт матрикс, го детерминираат ефектот од клиничката апликација на истите и истовремено ги компарираат овие два коскени

субституенси со радиографски и дензитометриски анализи. Од испитуваните 32 пациенти, Collagraft-от бил аплициран на 12 пациенти во 14 коскени дефекти. Деминерализираниот коскан матрикс бил употребен кај 10 пациенти со 10 коскени дефекти, а 10 пациенти ја сочинувале контролната група. Стандардни радиографски испитувања биле направени преоперативно, 1-та недела, 1-от и 3-от месец постоперативно.

Коскените дензитометриски анализи биле користени на радиографии а претрагата била евалуирана статистички. Постоперативно, првиот месец од секоја од трите групи е евалуирана и била забележана статистички сигнификантна разлика помеѓу нив ( $p<0.005$ ).

Секупното значење и вредноста на аплицираниот Collagraft и деминерализираниот коскан матрикс употребени во испитуваните групи бил повисок во однос на контролната група.

**Foitzik Christian; B. Kreusseri и Aschaffenburg;** (23), во текот на 1998, година огментацијата на коскените дефекти и подигнувањето на синусната лигавица ја спроведуваат со примена на новиот материјал употребен изолирано го компарираат со веќе докажаните материјали за коскена супституција, **Kreusseri и Aschaffenburg** презентираа неколку случаи од нивната казуистика.

Кај 58 годишен пациент со терминална беззабост во максилата била изведена синус-лифт операција во една фаза со огментација со т.н. синтетски графт Cerasorb<sup>b</sup>, без примена на автоген коскин материјал. Потоа симултано биле инсерирани 2 ендоосеални Frialit импланти, кои 8 месеци подоцна биле експонирани и протетски третирани. Авторите информираат и за студија спроведувана кај 182 случаи, односно испитаници со кој и дефинитивно е докажана апсорцијата на Cerasorb<sup>b</sup>-TCP, но дури и по период од 3 години. Сите 127 случаи биле следени во регуларни интервали; кај две третини од пациентите, подигнувањето на синусната лигавица била изведена како преоперативна мерка во функција на имплантацијата. Само во 11% од пациентите биле забележани проблеми по операцијата ; 4% биле неуспешни но како индирекна последица, од други причини во постоперативниот период.

**Schumann B.; Rasse M.; Salzer-Kuntschik M.; (68)**, примениле клинички тестови по апликацијата на AlgiPore, кој како phycogenic HA материјал за коскена субституција кој бил употребен кај 144 пациенти, а потоа биле спроведени клинички, радиолошки и хистолошки испитувања. Овие тестови сугерирале на континуираната и оптимализирана субституциона апсорција на имплантираниот материјал.

Инtrakоскените пародонтални лезии третирани со имплантација на синтетски и *phycogenic* HA графт материјал покажале покачена осификација во аплицираните регии, при што авторите од добиените наоди, сепак сугерираат внимателна клиничка индикација за примена на *Algipore* како тестиран синтетски коскен супституенс, во третман на инtrakоскените пародонтални лезии.

**Sayan N.B; S. Duran** (62), спроведуваат компаративна евалуација на ефектите од Biocoral и HTR гранулите применети при третман на коскените дефекти. Во оваа експериментална студија преку анимален експериментален модел, коскените дефекти биле исполнети со Biocoral и HTR кај кучиња и биле хистолошки проследени и компарирани со контролна група. Во оваа студија биле испитувани 4 кучиња при што на секое куче по 2 монокортикални коскени дефекти биле направени на левата страна. На десната страна Biocoral бил поставен во еден дефект, додека HTR во друг. Левата страна била користена како контролна група. Спроведените хистолошки анализи во постоперативниот период уште 4-та недела укажале на статистички сигнификантна разлика помеѓу испитуваните и контролните групи.

**Sayan N.B.**(63), и сор. информираат за реализирана експериментална комаративна студија од ресорптивните и нересорптивните мембрани употребени за водена (диригирана) ткивна регенерација, скорешна техника, насочена кон спречување на пролиферацијата на мекото сврзно ткиво во коскените дефекти и овозможување само на миграција на остеогенетичките клетки. Во студијата се испитувани и компарирали ефектите од ресорптивните и PTFE нересорптивните мембрани, аплицирани врз Tutoplast Dura во коскените дефекти во фаза на заздравување. Испитувани се 8 кучиња со намера да се евалуираат резултатите преку клинички и хистопатолошки истражувања при крај на постоперативниот период, односно во третата и шестата недела, при што авторот информира за најдени несигнификантни разлики меѓу двета вида на мембрани при заздравувањето на коскените дефекти.

**Umit Akal** и сор. (80), во трудот " Употреба на спонгиозна мелена коска дехидрирана со раствори во коскени дефекти настанати по цистектомија, апикална ресекција и киретажа на места со хронични инфекции ", укажуваат на фактот дека коскените алографтови денеска претставуваат значајна и честа алтернатива за репарација и реконструкција на скелетните дефекти.

Прогресот и амелиорацијата во коскено-банкарската методологија и хируршките техники продуцирале безбеден извор и ефективен период, базиран на примената на овие реконструктивни материјали. Како коскен алографт може да се употреби замрзната-сува коска, деминерализирана коска и свежа замрзната коска.

Во клиничката студија се употребени спонгиозни коскени партикули дехидрирани со раствори и употребени за пополнување на коскени дефекти настанати после цистектомии, апикални ресекции и киретажи на хронично инфицирано ткиво; во студијата биле вклучени 13 пациенти, односно 16 коскени дефекти. Пациентите биле испитувани првата недела, 1-от, 3-от, и 6-от месец како и првата година по спроведената операција. Постоперативните контролни анализи биле реализирани со клинички и стандардни RTG методи. Резултатите од испитувањето авторот ги оценува како мошне успешни, и коскените граffтови дехидрирани со раствори да ги препорачува за масовна примена во реконструктивната хирургија,

**Nicola U.; Zitzmann; Roger Naef; (51),** во студијата "Имедијатно и одложено поставување на имплантати на спроти доцната имплантација со примена на водена коскена регенерација", заради испитување на времето на имплантацијата при водената коскена регенерација (G B R),

на местата со коскени дефекти во кои подоцна се планира постава на импланти, 79 импланти од Branemark типот биле инсериирани кај 50 пациенти, а по детално мерење на нивните коскени дефекти биле исполнети со Bio-Oss, а потоа покриени со Bio-Gide биомембрани.

По просечно покачување на коскениот волумен за 81 % ( $p=0.0001$ ), имедијатните и одложените имплантации резултирале во подобар ефект (89% ,односно 86% со успех), во однос на доцната имплантација (76%). Разликата во секој случај не била сигнификантна. Пораното интервенирање според авторот е поврзано со подобра морфологија на коскениоте дефекти, што овозможува инсерција на подолги фикстури, бидејќи процесот на ресорпција се уште не е напреднат. Појавата на дехисценција на раната не влијаел сигнификантно во редукцијата на дефекти. Бариерната функција на Bio-Gide мемраната очигледно дека ја овозможува и функцијата на коскениот субституенс од типот на Bio-Oss, кој се покажал како остеокондуктивен.

**Nikola U. Zitzmann; Roger Naef (52)**, употребувајќи ресорптивни и нересорптивни мембрани во комбинација со Bio-Oss за водечка коскена регенерација (GBR) ги компарираат новите ресорптивни колаген био - мембрани Bio-Gide, со конвенционалниот PTFE материјал (Gore-Tex) за

водечка коскена регенерација во ситуации при кои се експонира површината на имплантот. Во период од над 2 години, 25 пациенти биле третирани со Bio-Gide- едно место било третирано со коскин дефект, а друго со Gore-Tex, и сите 84 дефекти биле пополнети со Bio-Oss, за да потоа бидат покриени со мембрани. Видот на коскените дефекти, нивните димензии и нивната морфологија била мерена детално и при повторното отварање било овозможено пресметување на експонираната површина на имплантатот. Промените на површината на коскените дефекти за двата различни типа на употребени мембрани била статистички сигнификантна ( $p<.0001$ ); меѓутоа не била забележана никаква статистичка сигнификантност ( $p>.94$ ) помеѓу двете мембрани, просечниот процент на коскено полнење изнесувал 92% за Bio-Gide и 78% за Gore-Tex на местата со коскини дефекти. Во подоцножната група, кај 44% се појавило дехисценција на раната, што е можно и да се поврзе со прераното отстранување на мем branата. Авторите констатирале дека ресорптивната мембрана Bio-Gide, во комбинација со коскин графт, може да биде покорисна алтернатива во однос на веќе споменатите PTFE мембрани.

**Foitzik Christian ; Matthias Stamm; (22),** во студијата под наслов "Употреба на бета-трикалциумфосфат за пополнување на коскени дефекти во една фаза" истакнува дека реконструкцијата на осеалните дефекти во вилиците се присутен и актуелен проблем во современата хирургија. Бројни методи за реконструкција на осеалните дефекти на алвеоларните гребени се понудени во изминативе години, како и прашањето за погодноста на материјалите за коскена субституција, кое било секогаш дискутирано од аспект на неговата можна неиритативна интеграција. Употребата на алопластичните материјали била критикувана поради евентуална опасност од влошување на клиничката состојба. Материјалите за коскена субституција чиј состав базира на beta-3CaP, според авторот најчесто даваат успешни клинички резултати. Овој труд се однесува на примената на чист beta-3CaP материјал познат како Cerasorb во третманот на коскени дефекти при што се верифицирани неговите позитивни карактеристики односно реставрантни ефекти.

**Valentini P; Abensur; Deari D. (81),** хистолошки го проследиле Bio-Oss-от, применет во двофазно подигнување на подот на синуната лигавица, комбинирано со имплантација. Депротеинизирана мелена коска, всушност (Bio-Oss) бил подоцнежно поставена како материјал за графтување при подигнување на синусната лигавица во максилата.

По 6 месеци биле инсерирали, 3 цилиндрични титаниумски имплантати, а 6 месеци подоцна биле надградбите поврзани, било забележано дека еден од имплантите не можел да се реконструира поради неадекватна положба. Овој имплант бил отстранет заедно со мал дел од соседното перииимплантно ткиво. Примерокот од ова ткиво бил подлегнат на хистолошка анализа, при што интимен контакт помеѓу новоформираната коска и партиклите од графтовт бил констатиран, без притоа да бидат забележани знаци на ресорпција на графт материјалот. Хистоморфометриските анализи покажале кај 63% контакт меѓу имплантот и коската во зоната на претходно перзистирачката коска, и 73% во графтуваната зона. Во неграфтуваната регија густината на коската изнесувала 27% компарирана со графтуваната 28%, од што сумарно гледано авторите заклучуваат дека депротеинизираната bovine коска, кога се користи при аугментација како материјал за графтување на синусниот под, може да доведе до правилна и нагласена остеоинтеграција на денталните импланти.

**Kreusseri B.** (36), во трудот "Аугментација на синусниот под со чист бета-трикалциумфосфат" укажува на фактот дека веќе со децении стоматолозите се во потрага по материјал за коскена субституција кој би ги исполнил следниве својства: интерконективна порозност, комплетна

апсорција симултана со коскениот раст, комплетна трансформација во витална локална коска, биокомпактибилност низ феноменот на биоактивност и водечка, на место-маркер функција.

**Stanford** (72), во однос на ефективно изведената елевација на синусната лигавица со Cerasorb помешан со автогена мелена тибијална коска, преку хистолошките анализи докажал трансформација во витална коска во период од 50 недели. Во однос на прашањето за компаративната вредност на чистиот бета-трикалциумфосфат, авторот реализирал ретроспективна студија кај 45 пациенти третирани со Cerasorb, без додавање на автологна мелена коска во една или две фази на синуслифт. Вкупно, во целина 103 импланти биле инсерирани. Во едно-двофазното подигнување на синусната лигавица, 4-8mm од вертикално поставениот коскен материјал бил на располагање, а времето на заздравување било 8 месеци, следено со вообичаени експозиции и протетски третман. Во двофазното подигнување на синусот, 0-4mm вертикален коскен материјал бил на располагање со бета - трикалциумфосфат, без додавање на автогена коска, 6-8 месеци подоцна била изведена ендоосеална имплантација. Шест месеци подоцна експозиција и протетски третман, со последователни клинички и RTG прегледи.

Кај еден пациент, 2 коскени цилиндри биле земени од огментираната регија и хистолошки анализирани. Резултатите од истражувањето покажале дека немало никакви проблеми при зараснувањето на раната и ниту еден имплант не бил отфрлен, RTG и клиничките прегледи покажале осификација во сите огментирани регии. Хистолошки било потврдено дека, веќе по 6 месеци, Cerasorb бил ресорбиран во огромна количина и заменет со витална, нова трабекуларна коска.

**Janev J.; Peeva M.; Janev E.;** (30), ги изнесуваат своите искуства од примената на хидроксилапатитот (Algipore) во реставрацијата на коскените дефекти во вилиците, нагласувајќи го фактот дека добиените резултати влеваат оптимизам за покомплексен и посигурен третман како и нивна помасовна примена при поголем број оралнохируршки реконструктивни интервенции.

**Janev E.;** (31), прикажува клинички случај на periimplantitis, кој бил третиран со вештачка коска Bio-Oss во комбинација со ресорптивна биомембрана Biogide во мандибуларна постериорна регија на веќе претходно поставен ендоосеален имплантат, авторот укажува на успешноста на хируршкиот третман во решавањето на periimplantitisot, како најчеста компликација при имплантацијата, што резултира во продолжување на векот на поставениот имплантат.

Податоците изнесени во литературата во однос на оваа проблематика секако укажуваат на фактот дека мислењата на авторите се различни во однос на тоа дали коскените дефекти во вилиците треба да се третираат, односно пополнуваат со алопластичен материјал или нешто на овој начин, укажува на неопходната потреба од натамошни истражувања насочени кон што е можна поизразена експликација на сложениот проблем и реализација на што е можно понагласен реконструктивен ефект.

#### **4. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕ**

Имајќи ги предвид литратурните стручнонаучни сознанија, асоциирани со актуелниот биотехнолошки тренд и продукција на разни биоматеријали наменети за реализација на што е можно поизразен реконструктивен ткивен ефект, како и пред се, нашите клинички импресии од примената на некои биоалопластични материјали, посебно на хидроксилапатитот, како остеокондуктивен материјал во третманот на коскените дефекти, а со желба да дојдеме до сопствени скромни, но оригинални сознанија и искуства, ја формираавме целта на трудот, преку споредбени анализи, во текот на 12 месечен опсервацијски период, да се проследи:

- (не) рамномерноста на процесот на ресорција на алвеоларниот гребен по апликација на алопластичен материјал по спроведената екстракција;
- реконструктивниот ефект по постоперативната примена на алопластичен материјал во функција на огментација на алвеоларниот гребен;

- регенеративниот ефект по апликацијата на биолошки алопластичен супституенс по оперативно спроведените цистектомии, апикални ресекции или отстранување на импактирани заби;

## **5. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ**

За реализација на поставената цел на овој труд, на Клиниката за Орална хирургија при Стоматолошкиот факултет во Скопје, Македонија, реализирана е компаративна студија на вкупно 50 пациенти, од различен пол и возраст, без присутни општи, односно системски заболувања.

Испитаниците беа поделени во три групи.

Испитаниците поделени во три групи ги сочинуваа:

-10 пациенти со верифицирана изразена атрофија на алвеоларниот гребен, каде алопластичниот материјал беше применет за реконструктивна огментација на алвеоларниот гребен;

-10 пациенти, кај кои биолошкиот материјал е применет по реализирана цистектомија, апикална ресекција и вадење на импактирани заби;

- 10 пациенти, кај кои алвеолите по спроведената екстракција беа исполнети со биоалопластичен материјал во функција на можна порамномерна ресорпција на алвеоларниот гребен за исполнување на коскените дефекти;

Секоја група со исклучок на испитаниците предвидени и проследени за огментација од разбираливи причини, е компарирана со соодветен број на испитаници, третирани со истите конвенционални хируршки техники, но без примена на биоалопластичен материјал, како контролна група.

Кај сите пациенти беа спроведени клинички (анамнеза, екстра и интраорален преглед) и параклинички-RTG, рендгенолошки испитувања; Од параклинички RTG, рендгенолошки испитувања се направени:

- Ортопантомографски снимки пред интервенцијата и 12 месеци потоа,
- Интраорални ретро-алвеоларни снимки по Dick, пред интервенцијата 3, 6 и 12 месеци потоа.

Анализата на рендгенолошкиот материјал е спроведена покрај визуелно и компјутерски.

-Ресорцијата на алвеоларната коска е детерминрана според индексот предложен од страна на Sandler-Stahl (1987 год.), а за анализа на апикалните промени пред и по хируршката интервенција е користена методата на Molven, Halse и Grung.

Добиените податоци се аналитички и статистички (компјутерски) обработени со примена на следните статистички методи:

Student-ов t-тест, Колмогоров-Смирнов тест, Friedman-ов тест како и X<sup>2</sup>-тест.

- сериите со нумерички обележја се анализирани со мерки на централна тенденција;
- поврзаноста меѓу две анализирани варијабли е тестирана со примена на  $\chi^2$ -тест;
- разликите во ефектите од имплантацијата помеѓу двете групи на испитаници, во зависност од дистрибуцијата на фреквенците се определува со t-тест,  $\chi^2$ -тест и со Колмогоров-Смирноив тест за еден или два примероци;
- тестирањето на разликите во ефектите од апликацијата на биоматеријалот помеѓу 3-от, 6-от и 12-от месец, во зависност од дистрибуцијата на податоците е реализирано со анализа на варијанса, односно Friedman-ов тест;

Обработката на податоците е извршена со статистички програми:


- Статистика for WINDOWS;
- EPI-info;

## **6.РЕЗУЛТАТИ**

## ПАТИОГЕНЕТИЧКИ СОВРЕМЕНА ИЗРАЗДА АТРОФИЈА НА ДЕБЕЛСКИИТ ГРЕДЕН

Резултатите од реализираните компаративни клиничко рендгенолошки RTG испитувања, како аналитичка и статистичка (компјутерска) обработка на податоците прикажани се на табеларните и графичките прикази, кои следуваат:

На табла бр. 1 е прикажана првата група на испитувани.



Во однос на половата потенцијалност на испитаните табеда вклучено с 20% во возрастта група од 41 до 60 годишна возраст 5 (50%) од испитуваните се мажици пол. и 2 (20%) од жени. Последната старосна група има 60 години брои 2 (20%) испитаними од мажици и 1 (10%) од женски пол.

## ПАЦИЕНТИ СО ВЕРИФИЦИРАНА ИЗРАЗЕНА АТРОФИЈА НА АЛВЕОЛАРНИОТ ГРЕБЕН


**Табела 1      Дистрибуција по пол и возраст**

Возраст	Пол				Вкупно
	Мажи	%	Жени	%	
0 - 20	1	1	1	1	1
21 - 40	1	1	1	1	1
41 - 60	5	50	2	20	7
60 и >	2	20	1	10	3
<b>Вкупно</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>10</b>

На табела бр. 1 е прикажана првата група на испитаници од различен пол и возраст, со верифицирана изразена атрофија на алвеоларниот гребен, при што може да се забележи дека во возрасната група од 41 до 60 години вкупно се третирани 7 пациенти (70%) застапеност, додека во последната возрасна група над 60 години се третирани 3 пациенти (30%).


Во однос на половата застапеност на истата табела видливо е дека во возрасната група од 41 до 60 годишна возраст 5 (50%) од испитаниците се од машки пол, а 2 (20%) од женски. Последната старосна група над 60 години брои 2 (20%) испитаници од машки и 1 (10%) од женски пол.

Дистрибуцијата по пол и возраст е графички прикажана на графикон бр.1 (сл.1).



Во студијата очигледно дека позастапени се испитаниците од машкиот (70%), во однос на женскиот пол (30%), што е без статистичка значајност  $z = -0.43$  ( $p=0.665$ )  $p> 0.05$ .

## ПАЦИЕНТИ СО ВЕРИФИЦИРАНА ИЗРАЗЕНА АТРОФИЈА НА АЛВЕОЛАРНИОТ ГРЕБЕН



Сл.1.3

На графиконот бр. 2 (сл.1.3) прикажани се испитаниците од првата група, т. е. испитаници со верифицирана изразена атрофија на алвеоларниот гребен, каде е спроведена класификација според региите кои се третирани со биоалопластичен материјал : фронталната регија, постериорната регија и различни регии кај пациенти со перзистентен periimplantitis при претходно поставени имплантати. На истиот графикон се забележува дополнителна групација на испитаниците во зависност од тоа дали се третирани во горна или долна вилица, односно максија или мандибула.

Сите 4 испитаници, третирани во фронталната регија се со аплициран алоопластичен материјал во долната вилица, додека во постериорната регија од вкупно 3 пациенти, 2 се во добра и 1 пациент во горна вилица. Кај пациентите со periimplantitis 2 се во мандибула и 1 во максила.

**Табела 2.**


Регија	Коскена формација				Вкупно
	3 месеци	%	6 месеци	%	
Фронтална мандибуларна	4	40	1	1	4
Постериорна моларна	2	20	1	10	3
Различни регии *со periimplantitis	2	20	1	10	3
<b>Вкупно</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>10</b>

- Различни регии (фронтална, постериорна-премоларна, моларна)

На табела бр. 2 од првата група на испитаници со верифицирана изразена атрофија на алвеоларнот гребен е константирана временската евидистанца на коксената формација од моментот на апликација на биоалопластичниот материјал до периодот во кој се забележува формација на коскени трабекули на RTG документираните снимки и тоа во фронталната, постериорната и различните регии со periimplantitis.

Кај 4 пациенти (40%), се забележува коскена формација односно трабекуларна градба на коската на местото исполнето со коскин субституенс во третиот месец од апликацијата во фронталната регија. Кај 2 пациенти (20%), се забележува коскена формација во третиот, а кај 1 пациент (10%), во шестиот месец по графтувањето во постериорната регија. Кај пациенти со перзистентен periimplantitis на веќе поставени имплантати во различни регии на двете вилици е забележана коскена трабекуларна структура во третиот месец по графтувањето кај 2 пациенти (20%) и во шестиот месец по апликацијата на алопластичниот материјал кај 1 пациент (10%), што оди во прилог на фактот дека сигнификантно повеќе коскини трабекули се формирани во третиот месец од графтувањето кај пациентите со аплициран биоалопластичен материјал, на што дефинитивно укажува и статистичката пресметка за  $Z = -1.963$  ( $p = 0.0495$ )  $p < 0.05$ .

## КОСКЕНА ФОРМАЦИЈА



Сл.2

(фронтална, постериорна и различни регион со regenplantis) во овие триместрите коскената формација статистички не покажуваат статификантни разлики ( $D=0.167$ ;  $p>0.05$ )

На графикон бр. 3 (сл.2) презентирана е класификација на испитаниците според времето потребно за формирање на коскените трабекули, од моментот на поставувањето на алопластичниот материјал во коскените дефекти.


Од вкупно 10 третирани пациенти во оваа група, коскена трабекуларна градба е постигната во третиот месец од графтувањето кај 8 испитаници, од кои кај 4 испитаници во фронталната регија, 2 во постериорната регија и 2 пациенти во различни регии со перзистирачки periimplantitis окулу претходно поставени имплантати. Кај само 2 испитаници е верифицирана коскена формација во шестиот месец по графтувањето и тоа кај 1 пациент во постериорната регија и 1 пациент од групата на различни регии со periimplantitis, што укажува на фактот дека на трите различни графтувани регии (фронтална, постериорна и различни регии со periimplantitis) во однос на тримесечната коскена формација статистички не покажуваат сигнификантна разлика ( D=0.167; p>0.05).

**ПАЦИЕНТИ СО ЦИСТЕКТОМИИ, АПИКАЛНИ РЕСЕКЦИИ И ХИРУРШКО  
ЕКСТРАХИРАЊЕ НА ИМПАКТИРАНИ ЗАБИ**

**Табела 3. Дистрибуција по возраст и пол**


Возраст	Пол				Вкупно
	Мажи	%	Жени	%	
0 - 20	1	10	/	/	1
21 - 40	3	30	1	10	4
41 - 60	1	10	2	20	3
60 и >	/	/	2	20	2
<b>Вкупно</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>10</b>

На табела бр. 3 прикажана е втората група на испитаници со коскени дефекти по изведени апикални ресекции, цистектомии и оперативно екстрактирани импактирани заби со аплициран алопластичен материјал, по возрастни групи и полова припадност, при што се забележува дека во возрасната група од 0 до 20 години третиран е само 1 пациент (10%), додека во возрасната категорија од 21 до 40 години третирани се вкупно 4 пациенти (40%), 3 пациенти (30%), припаѓаат во возрасната група од 41 до 60 години и 2 пациенти (20%), во категоријата над 60 години.



Во однос на половата дистрибуција статистичката пресметка за  $Z = -0.14$  ( $p=0.885$ )  $p>0.05$  покажува дека не постои статистичка значајност. На графикон бр.4 (сл.3) графички е обработена статистичката информатика за половата припадност на испитаниците според возрастните групи. Во возрасната група од 0 до 20 години припаѓа 1 пациент од машки пол, во возрасната група од 21 до 40 години има вкупно 4 пациенти, од кои 3 пациенти се од машки и 1 од женски пол. Во третата група од 41 до 60 години третирани се вкупно 3 пациенти, 2 од женски и 1 пациент од машки пол, а последната возрасна група над 60 години брои вкупно 2 испитаници од женски пол.

## ПАЦИЕНТИ СО РЕАЛИЗИРАНА ЦИСТЕКТОМИЈА, АПИКАЛНА РЕСЕКЦИЈА И ХИРУРШКА ЕКСТРАКЦИЈА НА ИМПАКТИРАНИ ЗАБИ



Сл.3.1

На графикон бр.5 (сл.3.1) даден е графички приказ на испитаниците, според тоа колку пациенти се третирани со алопластичен материјал по ефектуирани апикални ресекции, цистектомии и оперативно екстрактирани импактирани заби, како и според тоа колку од граѓтуваните регии се треитирани во горна, односно долна вилица.

Може да се забележи дека кај 3 пациенти е аплициран биоалопластичен материјал по оперативно екстракции импактиирани заби, од кои кај 2 пациенти во долна вилица и 1 пациент во горна вилица; Четири пациенти се графтувани со алопластичен материјал по изведени апикални ресекции, од кои кај 2 во мандибула и 2 пациенти во максила; Три пациенти со коскени дефети настанати по спроведени цистектомии се третирани со алопластичен материјал, 1 пациент во мандибула и 2 пациента во максила.

## ПАЦИЕНТИ СО ЦИСТЕКТОМИИ, АПИКАЛНИ РЕСЕКЦИИ И ХИРУРШКО ЕКСТРАХИРАЊЕ НА ИМПАКТИРАНИ ЗАБИ


**Табела 4.**

Група	Коскена формација				Вкупно
	3 месеци	%	6 месеци	%	
Испитувана	8	40	2	10	10
Контролна	3	15	7	35	10
Вкупно	11	55	9	45	20

На табела бр. 4 дадени се податоци од комаративната анализа помеѓу испитуваната и контролната група. Испитаниците од првата група се третирани со биоалопластичен материјал по ефектуираните апикални ресекции, цистектомии и оперативно екстразираните импактиран заби. Контролната група ги опфаќа пациентите со изведена идентична оперативна терапевтска постапка, но без употреба на коскени субституенси.

Како главен параметар е земен временскиот период неопходен за формација на коскени трабекули, при што контролните RTG испитувања на 3 и 6 месеци одат во прилог на фактот дека во испитуваната група кај 8 испитаници (80%) регистрирана е коскена формација во третиот месец, додека кај 2 пациенти (20%) во шестиот месец, додека во контролната група коскена трабекуларна структура во третиот месец е видена само кај 3 пациенти (30%), а во шестиот месец кај 7 пациенти (70%).

### КОСКЕНА ФОРМАЦИЈА



На графиконот бр. 6 (сл.4) графички е представена коскената формација во третиот и шестиот месец, кај испитуваната и контролната група. Забележливо е дека во третиот месец коскена трабекуларна структура е констатирана кај 8 пациенти од испитуваната и 3 пациенти од контролната група, додека во шестиот месец коскена формација е видлива само кај 2 пациенти во испитуваната и 7 пациенти во контролната група, при што статистичката анализа во однос на

статистичката анализа во однос на временскиот период неопходен за коскената формација, укажува на сигнификантна разлика помеѓу двете групи бидејќи значајно повеќе коскени трабекули се формираат во третиот месец кај испитуваната група ( $p = 0.034$ )  $p < 0.05$ .

## ПАЦИЕНТИ ПО СПРОВЕДЕНА ЕКСТРАКЦИЈА


Табела 5. Дистрибуција по возраст и пол

Возраст	Пол				Вкупно
	Мажи	%	Жени	%	
0 - 20	1	10	1	10	1
21 - 40	3	30	1	10	4
41 - 60	1	10	2	20	3
60 и >	2	20	1	10	2
Вкупно	6	60	4	40	10

На табела бр.5 е прикажана последната трета група на испитаници на кои е аплициран алопластичен материјал по спроведените рутински екстракции, по возрасни групи и полова припадност на испитаниците.

Во првата возрасна група од 0 до 20 години третиран е 1 пациент (10%), во возрасната група од 21 до 40 години регистрирани се 4 испитаници (40%), третата старосна група од 41 до 60 години брои вкупно 3 пациенти (30%) и последната група над 60 години 2 пациенти (20%).

Статистичката анализа не покажа сигнификантна разлика во застапеноста, односно дистрибуцијата според полова припадност  $Z = -0.577$  ( $p=0.56$ )  $p>0.05$ .



На графикон бр. 7 (сл.5) е даден графички приказ на обработената половата припадност на пациентите од испитуваната група, кои се третирани со алопластичен материјал по спроведените екстракции.

Во првата и втората старосна група од 0 до 20 и од 21 до 40 регистрирани се по 1 пациент од женски пол и 3 пациенти од машки пол, во втората возрасна група од 21 до 40 години. Старосната група од 41 до 60 години брои 2 испитаници од женски и 1 од машки пол и во последната возрасна група со над 60 години регистрирани се вкупно 2 пациенти од машки пол.

## ПАЦИЕНТИ ПО СПРОВЕДЕНА ЕКСТРАКЦИЈА



Сл.5.1

На графичкиот приказ е претставен графикон бр. 8 (сл.5.1) во однос на обработената регија, поточно забите кои се екстрагирани и каде последователно во празните алвеоли е аплициран коскен субституенс. На овој графикон е направена и додатна групираност според вилицата во која е работено, максила или мандибула, при што може да се види дека по екстракцијата на моларите кај вкупно 4 пациенти, 2 во долна и 2 во горна вилица поставен е алопластичен материјал. Коскен супституенс е аплициран по спроведена екстракција на премолари кај вкупно 3 пациенти, од кои кај 2 испитаници е интервенирано во мандибула и кај 1 пациент во максила.

По спроведената рутинска екстракција на централни, латерални инцизиви и канини имплантиран е биоалопластичен материјал кај вкупно 3 пациенти, од кои кај 2 испитаника во долна и 1 во горна вилица.


**Табела 6.**

Група	Коскена формација				Вкупно
	3 месеци	%	6 месеци	%	
Испитувана	10	50	/	/	10
Контролна	4	20	6	30	10
Вкупно	14	70	6	30	20

На табела бр. 6 презентирани се податоци од извршената компарација помеѓу испитуваната и контролната група. Испитуваната група ги опфаќа сите пациенти кои биле третирани со алопластичен материјал по рутинската екстракција, додека контролната група ја сочинуваат оние пациенти кои се без коскен субституенс по спроведената екстракција. Главен параметар во оваа анализа е временскиот интервал погоден за коскена формација во двете групи регистрирани на RTG документација.

Во испитуваната група коскена трабекуларна градба регистрирана е во третиот месец кај сите 10 пациенти, за разлика од контролната каде кај само 4 пациенти е забележана коскена формација во третиот месец, а кај преостанатите 6 лица во шестиот месец.

## КОСКЕНА ФОРМАЦИЈА



На графикон бр. 9 (сл.6) презентирани се податоци во однос на коскената формација на 3 и 6 месеци, при што е јасно впечатливо дека пациентите со граѓуван биоалопластичен материјал во испитуваната група постигнуваат видлива коскена трабекуларна формација во третиот месец, значајно повеќе во споредба со контролната група, на што укажува и статистичката анализа во однос на временскиот период кој е неоходен за коскена формација кај испитаниците од двете групи, ( $p = 0.05$ )  $p < 0.01$ .

Реконструктивниот орално хируршки тренд базиран на примената на супституционите графт материјали денеска, на свој и согледлив начин, ја детерминира не само сегашноста, туку и перспективата на оралното здравје на нашите пациенти, директно асоцирана со можна реализација на оптимални тераписки ефекти, од типот на новосоздадена коскена формација со изразен квалитет, димензии, облик и густина, како и превенирање на евентуални компликации како што се патолошките фрактури, инфекции и ресорпции, истовремено воспоставувајќи и поволен ткивен амбиент за вградување на имплантати, создавајќи на тој начин и дефинитивни мноштво на протетски супраструктури, опции и естетски решенија.

Графтувањето може да се изведе со автогена коска, алогена коска и со алопластични материјали, при што од групата на материјали за коскена супституција најефективни се автографтовите, поради, пред се, својата биокомпактибилност и отсуство на имунолошки реакции, висок степен на реваскуларизација и речиси симултано истовремено учество на отеоиндуктивниот, остеокондуктивниот и остеогениот феномен, Payet (54).

## **7.ДИСКУСИЈА**

---

Според Rey ( 41), и покрај тоа што автогената коска останува и понатаму како најефективен материјал во коскеното графтување, сепак не смее да се занемари фактот дека самата изведена техника е поврзана со потребата од отварање на друго работно оперативно поле, поголем ризик од инфекција на раните, губење на поголема количина на крв, пролонгирано воспоставување на функцијата на ткивото, како и пред се многу честа лимитирана количина на коска во донорната регија и непредвидлива ресорпција на автокалемот, како чести пропратни компликации.

Токму ваквите аспекти резултираа во продукција и примена на многу алтернативни и софицицирани материјали за коскена супституција, како би се елиминирале или пак намалиле можните компликации и недостатоци од автогеното графтување. Алогените и алопластичните материјали се двата вида на коскени супституенси кои се нагласено апострофирани на релацијата биотехнолошкиот тренд - коскено -ткивна реконструкција, Valentini и Abensur (81).

Еден од овие два типа на понудени материјали за коскено-ткивно граѓтување е биоалопластичниот, како предмет на нашата студија, при што, најупотребуван беше хидроксилапатитот комерцијално познат како ALGIPORE или CERASORB.

Патохистолошките анализи на Schepers; Kasperk; Eweres; (64,33), Klein; Dreissen и Chiroff (35,13), со соработниците, реализирани во текот на првиот месец од граѓтувањето укажале дека сите партикули од НА, вклучително и тие во централната зона се обиколени со новоформирана коска, а многу остеобласти се во близок контакт со партикулите од синтетскиот материјал, се активно вклучени во остеидниот матрикс директно врз површината на гранулите, за да во третиот месец од граѓтувањето, верифицираат висок квалитет на коскена формација околу самите партикули на хидроксилапатит, без забележителни празнини во интерфазата помеѓу гранулите и коската. На неколку места веќе била нотирана и новоформирана коска, како мост меѓу порозните места, односно празнини во гранулите, без при тоа да биде забележан билокаков кавитет во реонот на централната зона на партикулите.

**Шестиот месец по графтувањето, разликата на споредуваните примероци од пред три месеци била речиси занемарлива; Зрела коска била приметена насекаде окулу хидроксилапатит партикулите, без појава на празни простори во коска-гранули интерфазата, а микролезии биле забележани само на некои места на периферијата на гранулите, што е во согласност и со наодите на B.Schumann; M.Rasse; (68).**

Со ваквите верифицирани сознанија, всушност ги толкуваме и поткрепуваме и ние, константираните наоди од научната- клиничко-рентгенолошка претрага, реализирана кај 30 испитаници, кои апсолутно укажале на фактот дека независно од тоа дали биоалопластичниот материјал се користи во функција на огментација на изразена атрофија на алвеоларните гребени, во третманот на перзистентен periimplantitis или во хируршката реконструктивна терапија на коскените дефекти по спроведена екстракција, апикална ресекција, цистектомија или хируршки екстракции на импактирани заби, истиот е следен од аспект на доминантно создавање на нова коскена формација со изразена трабекуларна структура во третиот месец од постоперативниот клиничко-RTG

рентгенолошки опсервацијски период, при што позитивниот реконструктивен ефект процентуално изнесува од 80-100% од третираните случаи, а статистички разликата се движи од слабо до умерено сигнификантно ( $p<0.05$ ,односно  $p<0.01$ ), во однос на контролната група на испитаници, третирани со истите конвенционални техники, но без аплицирање на алопластичен материјал, кај кои пак, е детектиран наод кој оди во прилог на фактот за предоминантна појава на коскена формација во шестиот месец (70%), и во многу поголем процент од испитуваните во во третиот месец од опсервацијскиот период (30%).

Нашите констатирани наоди, односно предоминантно изразениот реконструктивен ефект кај испитаниците од групата со аплициран алопластичен биоматеријал во третиот месец од опсервацијскиот период сметаме дека се должи, покрај на внимателна оперативна препарација на коскените дефекти, во функција на максимално можно протекционирање на реактивниот ткивен потенцијал и на плурипотентните квалитети на хидроксилапатитот, чии гранули се покажаа како биокомпактичен и нетоксичен хемиско-синтетски бонд за коската, што на овој начин, ќе

ја овозможи оптималната остеобластна морфологија и респективна пролиферација, демонстрирајќи истовремено и остеокондукција и остеопродукција, продуцирајќи можна биокомпактибилна интерфаза за коскена миграција и биоактивна површина за колонизација на основни остеогенетски клетки, не пренебрегнувајќи го и фактот дека НА, хидроксилапатит партикулите со одредена големина/форма, ја детерминираат и диференцијацијата на остеопрогенитор клетките во остеобласти.

Остеопрогенитор клетките инфильтрирани во овие ткива и овие интерни зони играат улога на места за нуклеолизација и форсирана коскена репарација; од таму во нашата студија т. е. наодите, кои укажаа на нова коска структурно погуста, во однос со споредуваната група;

Испитаниците третирани со хидроксилапатит, односно местата пополнети со аlopластичен материјал покажаа дека располагаат со двојно повисок квантум на остеидно ткиво, веројатно како резултат на

подобрата васкуларизација во однос на контролната група, во нашата претрага објективизирано со верифицирани комплетно репарирани кавитети, исполнети со новоформирана коска.

Ваквите наши наоди секако дека укажуваат и ја поткрепуваат претпоставката за високо изразениот кондуктивен потенцијал на НА, хидроксилапатитот, верифициран и преку детекцијата, во тест местата на новоформирана коска присутна во централната фракција на дефектот, за разлика од контролните места, каде новоформирана коска беше видлива само во неговите периферијални делови;

Според Palti; Hoch; (53), хидроксилапатитот својата висока биокомпактибилност ја манифестира уште понагласено преку создадениот интимен контакт помеѓу коската и хидроксилапатит гранулите, без видливи празни простори, односно пукнатини во интерфазата или интерпозиција на фиброзно ткиво.

Во многу полнија остеобластниот продукт беше нотиран како основен остеоиден матрикс директно врз површината на биоматеријалот.

Нашата рендгенолошка претрага укажа и на фактот дека кај примероците третирани со алопластичен материјал, не постои видлива дисолуција во централната зона на гранулите, што е во спротивност со наодите на Esser; Dursch G.(19), и други автори, кои известуваат за детектирана т. н. интерна ерозија на гранулите со формација на мали пукнатини на површината на имплантираниот синтетски алопластичен материјал, а само релативно се совпаѓа со наодите на Feifel (20), и Louise ( 38 ), кои преку компјутерски обработени RTG анализи, доаѓаат до констатација за постоење на микрофрактури во периферната зона на гранулите, како и комплетно исчезнување на некои од нив, меѓутоа субсеквентно под површината на хидроксилапатитот, неговите партикули биле екстернално подложени и заменети со нова коскена формација.

Сумарно гледано и протолкувано со актуелните стручно научни сознанија, нашите наоди од спроведената клиничко-рендгенолошка<sup>1</sup> евалуација, недвосмислено укажаа на фактот дека применетиот биоалопластичен синтетски материјал во третманот на хируршко создадените коскени дефекти независно од пол, возраст и регија на

на интевенција доминантно резултираа во оптимален реконструктивен ефект уште третиот месец од опсервацијскиот период, што му дава димензија на префериран супституенс, кој имајќи го предвид и високо реактивниот ткивен потенцијал, констатиран и во обете компарирани групи, со максимално можно хируршко протекционирање на ткивните структури кои го демаркираат дефектот, според наша проценка ќе резултира во очекувани естетско-морфо-функционални ефекти, како базична цел на реставрантната хирургија и стоматологија, воопшто.

## **8. ЗАКЛУЧОК**

---

Од реализираната компаративна клиничко рендгенографска студија, спроведена кај испитаници третирани со конвенционалени хируршки техники, но со и без примена на биоалопластичен супституенс може да се заклучи дека :

-Биоалопластичниот синтетски коскен супституенс од типот на хидроксиапатит, применет во третманот на хируршко создадените коскени дефекти во горната и долната вилица, перзистентните перииимплантитиси огментационата реконструкција на атрофираните алвеоларни гребени апсолутно доминантно резултира во нова коскена формација уште во третиот месец од постоперативниот период, за разлика од контролната група на пациенти третирани со истите хируршки техники, но без синтетски биоалопластичен материјал, каде нова коскена формација кај повеќето испитаници беше детерминирана шестиот месец од опсервацијскиот период.

-Нагласениот оралнохируршки реконструктивен ефект од примената на биоалопластичниот супституенс во третманот на коскените дефекти, независно од пол, возраст и регија на хируршко реконструктивната интервенција, покрај на реактивниот реперирачко-регенерирачки потенцијал на ткивните структури, се должи и на биокомпактибилноста на супституенсот и отсуството на имунолошка реакција, следено од речиси истовремено и можно симултано учество на остеоиндуктивниот, остеокондуктивниот и остеогениот биореактивен феномен, чиј резултат е акцелерирана и структурно побогата нова коскена формација, односно значајно скратување на времето на консолидација и можно превенирање или редукција на евентуални пропратни компликации.

-Примената на биоалопластичниот материјал резултира во воспоставување и на поволна ткивна амбиентарност за вградување на имплантати создавајќи, на таков начин, и дефинитивно дополнителна можност за различни протетски супраструктурни опции и респективни естетски решенија.

-Секупно согледано констатираните наоди одат во прилог на фактот дека биоалопластичниот супституенс во третманот на коскените дефекти резултира во оптимален реконструктивен ефект доминантно уште во третиот месец од опсервацијскиот постоперативен период што го чини префабрилен супституенс кој, имајќи го во предвид и реактивниот ткивен потенцијал, протекциониран со правилна хируршка обработка, ќе резултира во очекувани респектирани ефекти, истовремено сугерирајќи потреба од понатамошни, пред се, лонгитудинални истражувања на применетиот реконструктивен модел, дополнет и со некои ткивни биостимулатори во функција на што е можно поизразен естетскоморфо-функционален ефект.

## **9.ЛИТЕРАТУРА**

---

**1. Adeli R., Lekhom U., Rockler B. & Branemark P.**

A 15 year study of osseointegrated implants in treatment of the edentulous jaw.

International journal of oral surgery 10,387- 416,1981

**2. Antoun H. at al.**

Les greffes osseuses autogenes intrabuccales: principes, interets et applications en implantologie.

Implantodontie, MEGEVE, 1998

**3. Avet D.G., Bardonnet R.**

Interete du greffon osseux lyophilise et radiosterilise: securite utilization.

Implantodontie, MEGEVE, 1997

**4. Bauer E. at al.**

Ein sicherer weg zu neuem knochen-defect-regeneration mit B-Tricalciumphosphat.

(K.S.I.) Implantologie journal 2000 Deutsche

**5. Becker W., Urist M., Becker E.B., Jackson W.**

Clinical and histological observations of sites implanted with intraoral autologous bone grafts or allografts-15 human case reports.

Journal of periodontology 67,10,1025-1033, 1996 Oct.

- 6. Becker W., Becker E.B.**  
Periodontal regeneration updated  
Review Journal of the American Dental Association  
124 (7) 37-43, 1993 Jul.
- 7. Berglundh T., Lindhe J., Ericsson J.**  
The soft tissue barrier at implants and teeth.  
Clinical oral implants research 2,81-90, 1991
- 8. Bert M., et al.**  
Les implants dentaires.  
Editions cdp. Paris, 1987
- 9. Bhasher S. et al**  
Biodegradable ceramic implants in bone -Tissue reaction to intrabony  
ceramic implants.  
Oral surgery 31,32,336-282, 1971
- 10. Biancu S., Ericsson J., Lindhe J.**  
The periodontal ligament of teeth connected to osseointegrated  
implants.  
Journal clin.periodontology 22,362-370, 1995
- 11. Block S.M., Kent N.J.**  
Endosseous implants for maxillofacial reconstruction.  
Saunders company. Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sidney,  
Tokio. 1995

**12.Bori J. et al.**

Слободен парадонтален трансплантат.  
Годишен зборник на Медицински Факултет  
27: 145-148, Скопје, 1981

**13.Chiroff et al.**

Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery.  
Journal Oral.Maxillofac.Surg., 60 pp:150-162, 1991

**14.Commissionat Y.,Poul Maire F.,Comsin R.**

L'implant cylindriqustabilise.  
Implantodontie MEGEVE, 1998

**15.Conradt A.J.Vergleich et al.**

Resorbierbar oder nicht resorbierbar?Ergebnisse einer tiere  
experimentellen hisologischen eintersuchung mit der Bio-Gide  
membran (Geistlich Biomaterials).  
Implantologie Journal 4/ 2000 Deutsche

**16.Chercheve R. et al.**

L'implantologie de securite.  
Maloine S.A. Paris, 1977

**17.Djulgerova E.,Velickov R.**

Реконструкција на беззаби алвеоларни гребени и парадонтални  
коскени дефекти со нашата хидроксилапатитна керамика.  
II Научен симпозиум на орална хирургија  
Охрид-Мај 1992

**18.Driskell T.D. et al.**

The sign of absorbable bioceramic in the repair of bone defects.  
Proceedings 26<sup>th</sup> Annual Conference on Engineering, Medicine and  
Biology, 1973

**19.Esser E.,Dursch G.**

A new concept in maxillary implant surgery.  
Compen Contin Educ Dent,vol 15,2,152-160, 2002

**20.Feifel H.,Gerner A.,Schmodt K.**

The influence of bone inducing protein complex on bone  
regeneration in hidroxyapatite ceramic  
Deutsche Zeitschrift fur mund kieffer gesichts chir 19, 1995

**21.Fetting R.H.,Kay J.F.**

A 7 year clinical evaluation of soft tissue effects of hydroxiapatite  
coated vs. Uncoated subperiostal implants.  
Journal of oral implantology 20,42-8, 1994

**22.Foitzik C.,Stamm M.**

The use of single-phase beta-tricalcium phosphate to fill osseus  
defects-Biological advantages and clinical experience  
Die Quintessenz Berlin,volume 48, 1997

**23.Foitzik C.,Kreusser B.**

Positive clinical experience with augmentation and sinuslift operations.

2<sup>nd</sup> Frankfurt Implantology Days, 6/1998

**24.Gilbert T.,Sterling R.**

Autologous bone grafts and endosteal implants:  
Complementary techniques.

Journal of oral and maxillofacial surgery 54,486-494, 1996

**25.Hammerle C.,Sanz M.**

Advanced refined surgical techniques for periodontics and bone regeneration

International Symposium-Osteology,Barcelona, 2001

**26.Janev J.**

Критериуми,услови и фактори потребни за успех на денталните имплантати.

MSP 17,3-4,178-82, 1993

**27.Janev J.**

Дентална реимплантологија и трансплатологија.

Сигнум,Скопје, 1998

**28.Janev J.**

Примена на биокерамички ендоосеални имплантати во Стоматологијата.Научно истражувачки проект.  
Скопје, 1991

**29.Janev J.,Bojadziev T.**

Радиографска евалуација на коскено ткиво при хируршко ортодонтски пристап при трансплатација,реинплантација и дентоалвеоларно повреди.

V Интернационален состанок на ортодонтите на Р. Македонија  
Маврово, 1984

**30.Janev J.,Peeva M.,Grncarovski A.,Janev E.,Ristevski D.**

Клиничка презентација на хидроксиапатитот (Algipore)  
за реставрација на коскените дефекти во вилиците.  
Македонски Стоматолошки преглед,21,3-4,101, 1997

**31.Janev E.,Janev J.,Josifov D.,Frangov M.,Veleska D**

Хируршки третман на periimplantitis-от со примена на алопластични материјали.

III Стоматолошки Конгрес,Охрид, 2002

**32.Jean Pierre Rey et al.**

Bone regenerative methods by using membranes in implantology and promotion in guided bone regeneration(P.O.G.).  
Journal of esthetic dent.10,281-289, 1998

**33.Kasperk C.,Ewers R.,Simons B.**

Algae-derived hidroxylapatite,a comparative histological study.  
International journal Oral and maxillofacial surgery.  
17,319-324, 1988

**34.Kenney E.B.,Lekovic V.,Carranza F.**

A comparative clinical study of solid and granular porous hydroxylapatite implants in human periodontal osseus defects.  
Journal of Biomedical and Material research 22,1233-1243, 1988

**35.Klein C.P.,Dreissen A.,De Groot K.**

Relationship between the degradation behavior of calcium phosphate ceramics and their physical chemical characteristics and ultrastructural geometry.  
Biomaterials 5,157-160, 1984

**36.Kreusseri B.,Schaffenburg A.,Foitzik C.**

Positive clinical experience with augmentation and sinuslift operations  
Results of the 2<sup>nd</sup> Frankfurt Implantology days,June, 1998

**37.Lockhart R.,Pigot J.L.,Bertrand J.C.H.**

Reconstruction maxillaire par greffe iliaque et prothese  
implanto-portee: propos d'un cas complexe ost-traumatique.  
Implantodontie,MEGEVE , 1999

**38.Louse et al.**

A preliminary study into uses of anorganic bone in oral and maxillofacial surgery.

British Journal of Oral Maxillofac. Surg., 31, pp:149-153, 1993

**39.Luc F. et al.**

Retrospective study of dental implantation with sinus lift and augmentation.

Journal of dentale implantologie&paradontologie, 2000

**40.Lynch S. E.,Busser D.**

Effects of PDGF/IGF1 combination on bone regeneration around titanium dental implants.

PROC.NAT.ACAD.SCI.,84;7696, 1987

**41.Mcgrath C.R. et al.**

Reconstructive dissected mandibula with autologous and alloplastic materials.

Journal of Oral Maxillofacial Surgery.34,345-356, 1996

**42.Misch E. C.**

Contemporary implant Dentistry.

Mosby,St.Louis,Baltimore,Berlin,Boston,Chicago,London,Madrid,  
New York,Philadelphia,Tokio,Toronto, 1993

**43. McGrath C.J. et al.**

Osseous response to implanted natural cancellous bone and synthetic hydroxylapatite ceramic in the repair of bone defects.  
Journal Oral Maxillofac Surg.50,241-249, 1992

**44. Meissen J.R.**

Gesteuerte knochenregeneration mit resorbierbarer membran.  
Anewenderbericht biosorb kolagenmembran (imtec, vertieb, jmpdental)  
Implantologie Journal Deutsche, 4/2000

**45. Miller S.C.**

Text book of periodontia 3<sup>rd</sup> ed.  
Philadelphia, Blakiston 1950

**46. Mombelli A., Marxer M., Gaberthuel T.**

The microbiota of osseointegrated implants in patient with history of periodontal disease  
J.Clin.Periodontology 22;1214-130, 1995

**47. Montalbot G. et al.**

Craterisation osseuse peri-implantaire physiologique.  
Implantodontie, Megeve, 1999

**48.Mora F.,Ouhayoun J.P.**

Clinical evaluation of natural coral and porous hydroxyapatite implants in periodontal bone lesions: results of a 1 year follow up  
Journal of Periodontology 22;877-884, 1995

**49.Nordquist W.D.,Jermyna A.C.**

A clinical technique revisited: treating the implantoclasia of hydroxyapatite-coated subperiosteal implants.  
Journal of Oral Implantology 20/4; 322-5, 1994

**50.Nystrom E.,Kanhberg K.E.,Gunne J.**

Bone grafts and Branemark implants in the treatment of severely resorbed maxilla, a 2 year longitudinal study.  
Int.Journal of Oral Maxillofacial Implant.8;45-54 1995

**51.Nicola U.Zitzmann,Roger N.**

Immediate or delayed immediate implantation versus late implantation when using the principles of guided bone regeneration.  
Acta Med.Dent.Helv, Vol.1:221, 1996

**52.Nicola U.Zitzmann,Roger N.**

Resorbable versus nonresorbable membranes in combination with Bio-Oss for guided bone regeneration.  
Int.Journal Oral and Maxillofacial Implants,Vol.12;6, 1997

**53.Palti A. Hoch T.**

Membranen in der chirurgischen zahnarztpraxis-eine bestandsaufnahme.  
Implantologie Journal Deutsche, 4/2000

**54.Payet C.**

Grefffe autogene, Systeme O.C.T.osseus coagulum  
Implantodontie, Megeve, 1998

**55.Petrovic J.**

Основи оралне имплантологије.  
Научна књига,Београд, 1997

**56.Quale A.A.,McCord J.F.**

Current status of tissue expanders in alveolar ridge augmentation:  
review Implant Dentistry 1/3;177-181, 1992

**57.Radhoebar G. et al.**

Intraoral bone grafts in augmentation procedure at narrow maxillar alveolar ridge.  
Implantologie, Vol.3 221-232, 1996

**58.Ravaglioli E.J.G.,Krajewski A.,Blasini V.**  
Interface between hidroxyapatite and mandibular human bone tissue.  
*Biomaterials* 13/3;162-7, 1992

**59.Rey J.P.**  
Les membranes en implantologie ou promotion osseuse guidee  
(P.O.G.)  
Implantodontie,Megeve, 1998

**60.Sampath T.K.,De Simone D.**  
Role of extracellular matrix in bone induction.  
Exp.Cell.Res.,142:460-466, 1982

**61.Sayan B.N.,Sahin E.**  
A clinical and densitometric study with demineralized bone matrix and collagraft" Bone graft matrix "  
15<sup>th</sup> International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery,  
Durban,South Africa 5/2001

**62.Sayan N.B.,Duran S.**  
A comparative evaluation of the defects of Biocoral and HTR granules on bone healing: an experimental study  
A.U.Dis.Fak.Derg.22/3 207-212, 1995

**63.Sayan N.B.**

A comparative investigation of a resorbable and a nonresorbable membrane used for guided tissue regeneration.  
A.U.Dis.Fak.Derg. 22/2 125-129, 1995

**64.Schepers E.J.G.,Ducheyne P.,Barbier L.**

Ability of commercial demineralized freeze-dried bone allograft to induce new bone formation  
Journal of Periodontology 67,9,918-926, 9/1996

**65.Schmidt W.A.**

Mikroporose PTFE-Membranen in der knochenaugmentation.  
Klinischer erfahrrungsbericht mit der nicht resorbierbaren  
membrane tefgen.  
Implantologie Journal,Deutsche, 4/2000

**66.Schwartz Z.,Mellonig J.T.,Carnes D.L.**

DFDB and ceramic analogs of bone mineral as implants to facilitate  
bone regeneration.  
Journal of Periodontology 21,3,437-444, 1994

**67.Schenk R.K., Buser D.**

Healing pattern of bone regeneration in membrane proteceted defects  
Int.Journal of Oral.Maxillofacial Implantology,1:13-29, 1994

**68.Schumann B.,Rasse M.**

Clinical tests following Algipore-implantation.

Z.Stomatologie Springer-Verlag, 1993

**69.Sebbag P.,Misika P.**

Les materiaux de comblement: classification et proprietes.

Implantology, Vol. 1/3 217-233, 1995

**70.Selber J.,Nyman S.**

Localized ridge augmentation in dogs incorporating the principle of guided tissue regeneration.

Journal PERIO.,6: 1157-1165, 1990

**71.Stahl S.S.,Froum S.J.**

Histological and clinical responses to porous hydroxyapatite implants in human periodontal defects 3-12 months post implantation.

Journal of Periodontology, 58,689-695, 1987

**72.Stanford J.W.**

Bone inducing materials: their place in dentistry.

Int.Dent.Journal,37:162-168, 1987

**73. Strub J.R., Gysi E.B., Scharer**

Schwerpunkte in der oralen implantologie und rekonstruktion.

Quintessenz verlags – GMBH.

Berlin, Chicago, London, Rio de Janeiro und Tokio, 1983

**74. Takahashi et al.**

Reconstruction of osseous defects in the Maxillofacial Surgery.

Bone Grafts and Bone Substitutes, chapter 27, 291-298, 1992

**75. Yukna R.A., Mayer E.T. Am S.M.**

5 Years evaluation of durapatite ceramic alloplastic implants in periodontal osseous defects.

Journal of periodontology 60, 544-551, 1989

**76. Wintermantel E.**

Biokompatibilitat: Nene Zukunftssrichtungen fur werstoffe und implantate, in medizin und technik.

Faktum-Verlag der technischen Universitat Munchen, 76-80, 1993

**77. Widmark G. et al.**

Pars mente autogenous bone graft as an alternative donor site in Maxillofacial Surgery.

J.Oral Maxillofacial Surgery, 50, 1258-1263, 1997

**78.Watzek G.**

Endosseous implants: Scientific and clinical aspects.

Quintessence publishing co.inc.

Chicago,Berlin,London,Tokio,Sao Paulo,Moscow,Prague and  
Warshaw, 1995

**79.Wolf S.**

Implantatversorgung des atrophierten Uterkiefers.

Konzept der sofortbelastung durch eine titansqretinierte hybridpzothese

Implantologie Journal Deutsche, 2/2000

**80.Umit Akal et al.**

The use of the spongy bone chips dehydrated with solvents  
in bone defects occurred as a result of cystectomy, curettage  
of chronic infection sites and apical resection operations.

A.U.Dis.Fak.Derg.,22/2:108, 1995

**81.Valentini P., Abensur D.**

Histological evaluation of Bio-Oss in a 2-stage sinus floor  
elevation and implantation procedure

Clin.Oral.Impl.Res.,9,59-64, 1998

**82.Valentini P.,Abensur D.,Missika P.**

Reconstruction d'une crete delabree a l'aide d'une technique  
de membrane avant la pose d'implant.

Tribune Dentaire,8;24-27, 1994